



Предлог
дневен ред за работилницата
„Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“
Охрид, 27-18 февруари 2014.

27.02.2014

Ден 1

10.30 – 11.00 Пристигнување и сместување во Охрид

11.00 – 11.15 Кафе за добредојде

11.15 – 11.30 Воведна сесија

Информирање за досегашните активности поврзани со ИПА фондовите во Македонија

11.30 – 13.30 Сесија за запознавање со ИПА

Опис на ИПА и ИПА програмирање

Дијалог Влада - граѓански сектор во делот на ИПА, претставување на регионални искуства

Насоките на ЕК за поддршка на граѓанските организации 2014-2020

13.30 – 15.00 Ручек

15.00 – 17.00 Секторски работилници

Работа во следните групи:

- 1) демократија и владеење,**
 - 2) владеење на правото и темелни права**
 - 3) животна средина,**
 - 4) транспорт,**
 - 5) конкурентност и иновација,**
 - 6) образование, вработувања и социјални политики,**
 - 7) земјоделство и рурален развој.**
- Прекуграничната соработка- хоризонтално прашање**

Прв дел: работилница за Националниот стратешки документ претставување;

Вежба

Претставување на проблемите

Предлози/ идеи за финансирање преку ИПА



Финансиската поддршка за проектот „Координирано учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА фондовите во Македонија“ е од американскиот народ, овозможена од УСАИД и ФООМ во Македонија, преку проектот за граѓанско општество.

17.00 – 17.30 Пауза за кафе

17.30 – 19.00 Втор дел: Обврски и критериуми за избор на претставници
Дефинирање на критериуми за избор на претставник на секторот
и двајца заменици

19.00 - Вечера

28.02. 2014

Ден 2

08.00 – 09.00 Доручек

09.00 – 11.00 Пленарна сесија - Претставување на пријавените кандидати пред
учесници од сите сектори

11.00 – 11.20 Пауза за кафе

11.20 – 13.00 Продолжување на сесијата со претставување на кандидатите
Гласање

13.00 – 14.30 Ручек

14.30 – 15.00 Објавување на резултатите од гласањето

15.00 – 15.30 Секторски работилници со избраните претставници (утврдување
на идни чекори, воспоставување на мрежи/коалиции и начин на
комуникација во секторот)

16.00 Заминување